

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 31 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јуни 2021 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/19).
2. Одлуката за издавање на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/19), престанува да важи по основ на барање на носителот на лиценцата, Трговското друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с. Возарци, Кавадарци.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Трговското друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с. Возарци, Кавадарци, со седиште во населено место без уличен систем Возарци, Кавадарци (во натамошниот текст: Друштво) на 8 јуни 2021 година до Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија УП1 бр.12-101/21 од 8 јуни 2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Друштвото го достави Барањето и потребната документација наведена во член 7, односно од Прилог 2 Образец БЛ 24 од Правилникот за лиценци во оригинал.

Согласно информациите наведени во Образецот БЛ 24, Друштвото побара престанок на лиценцата бидејќи се појавува како балансно одговорна страна во одговорната група на друга компанија која им посредува при трговија, па лиценцата за трговија не им е од корист.

Регулаторната комисија за енергетика на 24 јуни 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* и член 31 став (1) точка 1) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за престанок на важење на одлуката издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија на Трговското друштвото за ископ на руди, производство на метали, трговија и услуги ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО с. Возарци, Кавадарци.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-101/21
24 јуни 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 24 paragrafi (1) pika 1 nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 31 paragrafi (1), pika 1) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 24 qershor 2021 miratoi

VENDIM
PËR NDËRPRERJEN E VLEFSHMËRISË SË VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË
KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE TË TREGTISË ME ENERGI ELEKTRIKE

1. Me këtë vendim nuk vlen më Vendimi për Lëshimin e Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike të Tregtisë me Energji Elektrike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr.95/19).
2. Vendimi për Lëshimin e Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike të Tregtisë me Energji Elektrike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 95/19), nuk vlen më, bazuar në kërkesën e bartësit të licencës, Shoqërisë Tregtare të Gërmimit të Xeheve, të Prodhimit të Metaleve, të Tregtisë dhe të Shërbimeve EURONIKEL INDUSTRI SHPK f. Vozarc, Kavadar.
3. Ky vendim hyn në fuqi ditëm e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-101/21
24 qershor 2021
Shkup

Kryetar i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Марко Бислимоски